

Врз основа на член 25 и член 47 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРПМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 и 23/2016 година), Управниот одбор на ИОРПМ по предлог на Комисијата за образование, обука и публикации, на седницата одржана на 13.04.2018 година ја усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2018 година

1. Одржување на семинари за сите членови на ИОРПМ:

Бр.	Наслов	КПУ часа
1	МСФИ и ажурирање на МСФИ (2017 – 2018 год.)	18
	Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени	
	<u>Актуелни теми (предлог):</u>	
1.1	Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период	
1.2	МСФИ за МСЕ - преглед на последните промени	
1.3	МСС 7 - Извештај за парични текови	
1.4	МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки	
1.5	МСС 10 - Настани по периодот на известување	
1.6	МСС 12 - Даноци на добивка	
1.7	МСС 24 - Обелоденувања за поврзани страни	
1.8	МСФИ 2 - Плаќање врз основа на акции	
1.9	МСФИ 4 - Договори за осигурување	
2	МСП и ажурирање на МСП (2017 – 2018 год.)	20
	Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСП во дадениот период	
	<u>Актуелни теми (предлог):</u>	
2.1	Генерален преглед на главните промени на МСП во дадениот период	
2.2	МСП 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи	
2.3	МСП 230 - Ревизорска документација	
2.4	МСП 240 - Одговорност на ревизорот во однос на измама во ревизија на финансиските извештаи	
2.5	МСП 315 - Идентификување и проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување преку разбирање на ентитетот и неговото опкружување	
2.6	МСП 320 - Материјалност во планирање и извршување на ревизијата	
2.7	МСП 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици	
2.8	МСП 450 - Оценка на погрешните прикажувања идентификувани во текот на ревизијата	
2.9	МСП 500 - Ревизорски доказ	
2.10	МСП 530 - Метода на примерок на ревизијата	
2.11	МСП 600 - Посебни разгледувања – Ревизии на финансиски извештаи на групација (вклучувајќи ја и работата на ревизорот на компонента)	
2.12	МСП 620 - Користење на работата на експерт на ревизорот	
2.13	МСП 710 - Споредливи информации – кореспондирачки податоци и споредбени финансиски извештаи	

Бр.	Наслов	
3	Контрола на квалитет во ревизијата	3
	Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во ИОРПМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет.	
4	Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање	2
	Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по ажурирањето на Кодексот на етика	
5	Даноци	4
	Промена на регулативата од даночната сфера Актуелни теми	
6	Законска регулатива	4
	Статутарни промени Корпоративно право во делот на финансиското известување и ревизијата	
7	Информатичка технологија	2
	Користење на експерт за ИТ технологии при ревизија на финансиски извештаи (Journal Entry Testing) Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во информатичката технологија. Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата	
8	Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела	14
8.1	Внатрешна ревизија	
8.2	Управување со ризици во банки, системски значајни банки, измени на регулатива во адекватност на капиталот на банките	
8.3	Супервизија на осигурителни друштва	
8.4	Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РМ	
8.5	Управа за јавни приходи на РМ	
8.6	Централен регистар на РМ	
8.7	Комисија за хартии од вредност	
8.8	Управа за финансиско разузнавање	
8.9	Дирекција за заштита на лични податоци	
8.10	Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ	
8.11	"Soft skills" (Меки вештини)	
	Панел дискусии	
	Панел дискусија на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, која што ќе биде водена од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на панелот, или од професијата. На панел дискусијата треба да се повикаат гости, професионалци или претставници на релевантни засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе учествуваат во дискусија на прашања по темата. Темата организирана како панел дискусија да трае минимум 2 часа. Овие часови се вклучени во вкупниот број на часови.	
	Вкупно КПУ часа за 2018 од предавањата	67
	За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРПМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.	

2. Одржување на работилници за 15 до 30 учесници:

Бр.	Наслов	
1.	Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата и идентификување на ризици	(16 часа)
2.	Ангажмани на надворешна ревизија – Извршување на ревизорски постапки	(32 часа)
3.	Внатрешна ревизија	(8 часа)
4.	Методологија за проверки на контрола на квалитет	(8 часа)

За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРПМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето во рамки на работилницата. За секоја работилница се признаваат КПУ часови во нејзино времетраење.

3. Електронско следење на КПУ во определен период во годината што се признава 8 часа КПУ.

4. Спроведување на обука за алатката PASC PE за заинтересирани корисници на алатката. Се признаваат КПУ часови во времетраење на обуката.

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се применува од 01.01.2018 година.

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРПМ

Предложени термини за одржување на настаните за КПУ согласно расположивост на хотели со потребниот капацитет:

1. 30 мај - 1 јуни 2018, хотел Дрим - Струга, 20 часа КПУ (2 дена по 8 часа и 1 ден по 4 часа).
2. 26 - 28 септември 2018, хотел Сириус - Струмица, 20 часа КПУ (2 дена по 8 часа и 1 ден по 4 часа).
3. 28, 29 и 30 ноември 2018, на локација во Скопје (што не е Економски факултет - Скопје), 24 часа КПУ (3 дена по 8 часа). Дополнително ќе бидат побарани понуди од хотели во Скопје.